



ПРИЈАВА за престанок на регистрација на фискален систем на опрема

ФА-03

* Појолнува Управа за јавни приходи

Датум и
број на
прием

ПОДАТОЦИ ЗА ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК

ЕДБ										
Назив и адреса на вистинско седиште										
	Телефон									
Назив и адреса на деловен објект										

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСТАНОК НА РЕГИСТРАЦИЈА НА ФИСКАЛЕН СИСТЕМ НА ОПРЕМА

Тип на фискален апарат	Шифра		Опис							
Модел на фискален апарат	Шифра		Опис							
Тип на електронски систем	Шифра		Опис							
Модел на електронски систем	Шифра		Опис							
Регистарски број на фискален апарат										
Регистарски број на фискална меморија										
Број на решение за користење на фискален систем на опрема	Број					Датум				
Трговско друштво за техничко одржување и сервисирање	Назив									
	ЕДБ					Телефон				

ПРИЧИНА * внесете "x"

<input type="checkbox"/>	Престанок на користење на фискален систем на опрема
<input type="checkbox"/>	Промена на сопственоста на фискален систем на опрема
<input type="checkbox"/>	Оштетување на фискален систем на опрема

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ПРИЈАВАТА

Име и презиме		Потпис и печат		М.П.
Својство		Датум на поднесување		

Врз основа на член 42 став 1 од Правилникот за издавање на документ касова сметка за сторна трансакција и за функционалните и техничките карактеристики кои треба да ги имаат фискалните апарати и интегрираниот автоматски систем на управување („Службен весник на РМ“, бр. 55/01...141/10), по престанување на вршење на дејност даночниот обврзник го одјавува фискалниот апарат во Управата за јавни приходи и кај овластениот сервисен центар заради евидентирање во Регистарот на фискализирани фискални апарати што се води во Управата за јавни приходи.

Податоци за даночниот обврзник

- **ЕДБ** - впишете го Единствениот даночен број на субјектот.
- **Назив и адреса на вистинско седиште** - впишете го називот и адресата на вистинското седиште на субјектот и контакт телефон.
- **Назив и адреса на деловен објект** - впишете го називот на деловниот објект каде што ќе се инсталира фискалниот апарат.
Пример: ул „Даме Груев“ бр. 25/1, Продавница бр. 12
За автопревозниците се впишува регистарскиот број на возилото и видот на возилото.
Пример: Автобус СК-222-ХХ
Кај мобилните апарати за користење на отворено се впишува место на вршење дејност и број на тезга, паркинг или домашна адреса.
Пример: Зелен пазар, тезга бр. 250

Податоци за престанок на регистрација на фискален систем на опрема

- **Тип на фискален апарат** - се внесува шифрата и краток опис на фискалниот апарат.
Пример: 04 Фискален принтер
- **Модел на фискален апарат** - се внесува шифрата и краток опис на фискалниот апарат.
Пример: 110 МИКРО-Т
- **Тип на електронски систем** - се внесува шифрата и краток опис на електронскиот систем.
Пример: 06 Електронски систем за бензински пумпи
- **Модел на електронски систем** - се внесува шифрата и краток опис на електронскиот систем.
Пример: 600 ВИБО 1.1
- **Регистарски број на фискален апарат** - се внесува само бројот на фискалниот апарат.
Пример: DY 120005000
- **Регистарски број на фискална меморија** - се внесува само бројот на фискалната меморија.
Пример: DA 100001001
- **Број на решение за користење на фискален систем на опрема** - се внесува бројот и датумот на решението за користење на фискалната опрема издадено од УЛП.
- **Трговско друштво за техничко одржување и сервисирање** - се внесува Единствениот даночен број (ЕДБ), краток назив и телефон за контакт на трговското друштво со кое имате склучено договор за техничко одржување и сервисирање.

Причина

Во оваа рубрика впишете “X” во едно од трите полиња, во зависност од која причина барате престанок на регистрација на фискалниот систем на опрема.

Податоци за подносителот на пријавата

Задолжително наведете го името, презимето и својството на потписникот, како и датумот на поднесување на пријавата.
Не заборавајте своерачно да ја потпишете оваа пријава и да ставите печат.